

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 53

Год. LXIII

Понеделник, 30 април 2007

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
692. Одлука за испраќање на персонал на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во мисијата на Обединетите нации UNIFIL во Либан.....	2	703. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје.....	5
693. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија – медицински тим за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР „Алтеа“...	2	704. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани.....	5
694. Одлука за критериуми за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата.....	2	705. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобрани- тел на Република Македонија за под- рачјето на Скопје.....	5
695. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за соци- јална заштита – Дневен центар за деца со интелектуална или телесна попреченост.....	3	706. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствен- на заштита – Кочани.....	5
696. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година....	3	Исправка на Програмата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2007 година.....	6
697. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година....	3	707. Правилник за видовите и формите на ознаките и жиговите кои се користат при верификација на мерилата, како и за содржината и формата на сертификатот за верификација.....	6
698. Одлука за престанување на користење на движно средство – моторно возило	4	708. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	9
699. Одлука за давање во сопственост на моторно возило.....	4	709. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	9
700. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-прет- ставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово.....	4	710. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	9
701. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје....	4	711. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	9
702. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија - Скопје.....	4		

Член 4

Критериум за определување на висината на едногодишниот надоместок за концесија за:

1. Производство на електрична енергија да не е помал од десетострукиот износ на годишниот надоместок спрема проценката за остварувањето во првата година на користење,

2. Одгледување на риби во рибници и кафези да не е помал од петострукиот износ на годишниот надоместок спрема проценката на оствареност на тој надоместок во првата година на користење,

3. Езерскиот сообраќај да не е помал од износот на годишниот надоместок спрема проценката на оствареност на тој надоместок во првата година на користење, и

4. За туристички услуги да не е помал од 10% од пазарната цена на градежното земјиште спрема која се одредува годишниот надоместок.

Кога концесијата се доделува на јавен конкурс, износот на надоместокот од став 1 на овој член се зема за почетен износ.

Член 5

Критериум за определување на висината на годишниот надоместок за концесија за:

1. Производство на електрична енергија е процент од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење, но не помалку од 2%,

2. Одгледување на риби во рибници и во кафези е процент од проценетото вкупно производство на риба во определена година на користење на концесијата, а според продажната цена по килограм произведена риба, но не помалку од 1%,

3. Туристички услуги е процент од просечната продажна цена на градежното земјиште на подрачјето на градот или општината во која е доделена концесијата, и тоа според површината за користење и за секоја година на користење, но не помалку од 2%, и

4. За езерски сообраќај е процент од остварениот приход од обавувањето на дејноста за која се доделува концесијата, но не помалку од 1%.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2358/1
24 април 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

695.

Врз основа на член 41, став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ**

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита – Дневен центар за деца со интелектуална или телесна попреченост на ул. „Илинденска“ бр. 53, Скопје на Центарот за детско, уметничко изразување, музикотерапија и психо-физичка релаксација „Дунцуле“, ул. „Илинденска“ бр. 53, Скопје.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри согласно Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита – Дневен центар за лица со интелектуална или телесна попреченост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-592/1
24 април 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

696.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 479, став 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2006 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година на Акционерското друштво Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, со скратен назив АД ЕЛЕМ, ја избира Ревизорската кука Дилоит ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведениот Отворен повик бр. 01-81/2006 година за вршење на економско-финансиска ревизија и донесената Одлука за избор на најповолна понуда бр. 11-887/2 од 13.03.2007 година, врз основа на извршеното бодирање.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1680/1
24 април 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

697.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 479, став 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2006 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година на Акционерското друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост – Скопје, со скратен назив АД МЕПСО, ја избира Ревизорската кука КПМГ Скопје, врз основа на спроведениот Отворен повик бр. 55/2006 година за вршење на економско-финансиска ревизија и донесената Одлука за избор на најповолна понуда бр. 02-6220/4 од 23.01.2007 година, врз основа на извршеното бодирање.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-676/1
24 април 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

698.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 4 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНО СРЕДСТВО – МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Со оваа одлука престанува користењето на движно средство – моторно возило на Министерството за транспорт и врски Landrover Type MT; година на производство 1999 година, број на шасија SALTGM98XA204159; број на мотор 10R07557A; снага 83KW; боја 99 темно сина; регистарска ознака SK-543-Ю.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2277/1
24 април 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

699.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА МОТОРНО
ВОЗИЛО

Член 1

Со оваа одлука моторното возило Landrover Type MT; година на производство 1999 година, број на шасија SALTGM98XA204159; број на мотор 10R07557A; снага 83KW; боја 99 темно сина; регистарска ознака SK-543-Ю се дава во сопственост на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје.

Член 2

Примопредавањето на моторното возило ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2278/1
24 април 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

700.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КУМАНОВО

1. Се разрешува Миомир Панковски од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово се именува Маја Насковска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-810/3
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

701.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ – Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје се именуваат:

- Стамен Поп-Арсов,
- Целадин Халили,
- Весна Таскова,
- Снежана Вељановска.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје, на досегашните членови на Управниот одбор им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1665/3
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

702.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
- СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ – Републички завод за трансфузиологија – Скопје се именуваат:

- Нада Ивановска,
- Лидија Јовановска,
- Виолета Ваневска,
- Сефедин Алиу.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија – Скопје, на досегашните членови на Управниот одбор им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1985/2
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

703.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ – Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје се именуваат:

- Оливер Костуренов,
- Сабахудин Махмуди,
- Маја Малакова,
- Влатко Илиевски.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје на досегашните членови на управниот одбор им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2335/2
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

704.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КОЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ – Здравствен дом – Кочани се именуваат:

- Ацо Стојановски, дипл.правник,
- Сашко Стефановски, дипл.геолог,
- Владо Филипов, дипл.машински инженер,
- Тодорка Илиева, лекар специјалист.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани, на досегашните членови на Управниот одбор им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2336/2
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

705.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Љубица Стојановска се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје, поради истек на времето за кое е именувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2352/1
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

706.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 април 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – КОЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ – Завод за здравствена заштита – Кочани се именуваат:

- Спирко Георгиев, дипл.економист,
- Марија Јорданова, лекар специјалист,
- Бети Кузмановска, дипл. педагог,
- Светлана Алексиева, професор.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Кочани, на досегашните членови на Управниот одбор им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2354/1
17 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2007 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/07, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ ОРГАНИ КАЈ ЖЕНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

На страна 3, во поднасловот – **Реализацијата на програмските мерки ќе ги вршат:** во став 1, ред 2 после зборовите: „цитолошка анализа“ се брише текстот „до цитолошката лабораторија при Гинеколошко-акушерската клиника – Скопје и евиденција на резултатот од наодот“ и наместо него да стои текстот: „до соодветните цитопатолошки или хистопатолошки лаборатории и евиденција на резултатот од наодот“.

На истата страна, во став 3, ред 1 после зборовите: „Гинеколошко – акушерската клиника – Скопје“ се брише текстот: „вovedување на резултатите во постоечкиот Централен регистар“ и наместо него да стои текстот: „и/или цитопатолошките, односно хистопатолошки лаборатории во клиничката, односно општите болници во Битола, Велес, Куманово, Кавадарци, доколку имаат капацитет за тоа, во спротивно брисевите да се праќаат до Гинеколошко – акушерската клиника – Скопје и евиденција на резултатите од наодот“.

Бр. 19-1690/2
26 април 2007 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
707.

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ОЗНАКИТЕ И ЖИГОВИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ПРИ ВЕРИФИКАЦИЈА НА МЕРИЛАТА, КАКО И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите и формите на ознаките и жиговите кои се користат при верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за верификација.

Член 2

Видови на жигови што се употребуваат при верификацијата на мерилата се:

- 1) основен жиг - за потврдување на прва верификација;
- 2) годишен жиг - за потврдување на прва, периодична и вонредна верификација;
- 3) годишен жиг за ситни мерила - за потврдување прва, периодична и вонредна верификација кога заради големината не е можно да се употребат основниот и годишниот жиг;
- 4) годишен жиг во облик на налепница - за потврдување на прва, периодична и вонредна верификација кога заради чувствителната конструкција не е можно да се употребат основниот и годишниот жиг;

5) годишен жиг за претходно испитување - за заштита на мерилата, односно делови од мерилата при претходно испитување при постапка за оценка на сообразноста на типот на мерилата;

6) жиг за стаклени мерила - за потврдување на верификацијата на стаклени мерила при прва верификација.

Член 3

Правните лица-производители што во производниот процес за потврдување на исправноста на мерилата, користат жигови кои сами ги утврдуваат со свој посебен акт, треба да се разликуваат од жиговите утврдени со овој правилник.

Член 4

Формите на ознаките и жигови што ги употребува Бирото се:

1) основниот жиг има форма на осмокракото сонце околу кое може да се опише круг со пречник од 8mm. Во кружната форма жигот има ознаки - рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е ознаката “МК”;

2) годишниот жиг има форма на осмокрако сонце околу кое може да се опише круг со пречник од 8mm. Ознаките на жигот во осмокракото сонце е бројот на работникот од Бирото кој ја извршил верификацијата на мерилото и ознаката “МК” што е во горниот дел напишани по лакот на жигот, а во долниот дел се двете последни цифри на годината во која е извршена верификацијата на мерилата;

3) годишниот жиг за ситни мерила има форма на круг со пречник од 3mm. Ознаките на жигот се поставени во горниот дел по лакот на жигот, а во долниот дел во формата се двете последни цифри на годината во која е извршена верификацијата на мерилата;

4) годишниот жиг - налепница има правоаголна форма со заоблени рабови, со подолга страна од 18 mm и пократка 12 mm. Ознаките на жигот поставени во правоаголна форма се рамнокрака вага со висечки тасови, над вагата е бројот на работникот од Бирото кој ја извршил верификацијата на мерилото на левата страна, а под вагата е ознаката “МК”, а на десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршена верификацијата на мерилото;

5) годишниот жиг за претходно испитување има форма на рамнокрак триаголник околу кој може да се опише круг со пречник од 8mm. Ознаките на жигот се поставени во триаголната форма и тоа е ознаката “МК” во горниот агол, а под него се двете последни цифри на годината во која е извршено претходното испитување;

6) жигот за стаклени мерила има форма на ознаката “МК” околу која може да се опише круг со пречник од 8mm.

Член 5

Жиговите што ги употребуваат овластените правни лица се со следните форми и ознаки:

1) основниот жиг на овластените правни лица, има кружна форма, со пречник од 8 mm. Во кружната форма жигот има ознаки - рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е ознаката “МК”; а под нив е бројот на овластените правни лица.

2) годишниот жиг на овластените правни лица има форма на осмокрако сонце околу кое може да се опише круг со пречник од 8mm во формата на осмокрако сонце се ознаките - двете последни цифри во годината во која е извршена верификацијата на мерилата во горниот дел на жигот и бројот на овластените правни лица што ја извршила верификацијата и ознаката “МК”, во долниот дел.

3) годишниот жиг - налепница на овластените правни лица има правоаголна форма со заоблени рабови, со подолга страна од 18мм и пократка од 12 мм. Ознаките на жигот поставени во правоаголната форма - на левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката "МК", а помеѓу висечките тасови бројот на овластените правни лица, на десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршена верификацијата на мерилото.

4) жигот за стаклени мерила на овластените правни лица има форма на ознаката "МК" околу која може да се опише круг со пречник од 8мм. Бројот на овластеното правно лице е под формата на "МК".

Член 6

Жигот за поништување жигови за верификација, со кој при периодичната верификација или вонредната верификација се поништуваат жиговите за верификација на мерилата за кои е утврдено дека не ги исполнуваат условите за верификација, имаат форма на круг со пречник од 8мм, со ознака на "X" впишана во кругот.

Член 7

Видовите и формите на ознаките и на жиговите се дадени во прилогот број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Големините на жиговите и на формите на ознаки утврдени со овој правилник можат пропорционално да се зголемат или смалат, ако тоа го бара начинот на дигосувањето за одреден вид мерила.

Член 9

Заедно со жиговите предвидени со овој правилник може да се користат и дополнителни ознаки што го пратат жигот за заштита од фалсификување или друга злоупотреба како што се сериски броеви, чипови за идентификација или бар кодови.

Член 10

Ако кај мерилото поради неговата големина не може да се стави жиг, за тоа мерило може да се издаде и сертификат за верификација на мерилото, со што се потврдува неговата прва, периодична или вонредна верификација.

Член 11

Сертификат за верификација на мерило содржи:

1. назив на мерилото;
2. производител;
3. тип на мерилото (основна ознака);
4. регистрациона ознака на мерилото;
5. фабрички и сериски број
6. сопственик на мерилото;
7. основни карактеристики на мерилото;
8. со верификација е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со правилникот за метролошките услови за;
9. метод на верификацијата;
10. рок на важење на сертификатот;
11. потпис на овластено лице и печат на правно лице.

Член 12

Содржината и формата на Сертификатот за верификација на мерилото е даден во прилогот број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Жиговите со кои е потврдена верификацијата на мерилата согласно Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста на мерилата што се употребуваат при верификацијата на мерилата ("Службен весник на РМ" бр. 19/96) ќе важат до истекот на рокот на нивното важење.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста за мерилата, што се употребуваат при верификацијата на мерилата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/96).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2008.

Бр. 15-1165/5
27 февруари 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.

Прилог бр. 1

ВИДОВИ И ФОРМИ НА ОЗНАКИ НА ЖИГОВИТЕ

ВИД НА ЖИГОТ	ЧЛЕН ОД ПРАВИЛНИК	ФОРМА И ОЗНАКИ НА ЖИГОТ
Основен жиг	4. 1)	
Годишен жиг	4. 2)	
Годишен жиг за ситни мерила	4. 3)	
Годишен жиг - налепница	4. 4)	
Годишен жиг за претходно испитување	4. 5)	
Жиг за стаклени мерила	4.6)	МК
Основен жиг на овластени правни лица	5.1)	
Годишен жиг на овластени правни лица	5.2)	
Годишен жиг - налепница на овластени правни лица	5.3)	
Жиг за стаклени мерила на овластени правни лица	5.4)	МК xx
Знак за поништување на жигови за верификација	6.	X

**Меморандум на Биро за
метрологија или овластено
лице
(метролошка лабораторија)**

Прилог бр. 2

Врз основа на член 29 став 1. од Законот за метрологијата ("Службен весник на Република Македонија", бр. 55/2002), и Правилникот за видовите и формите на ознаките и жиговите кои се користат при верификација на мерилата, како и содржината и формата на сертификатот за верификација ("Службен весник на Република Македонија", бр. ____), по барање на:

број и знак: _____ од:
Бирото за метрологија (Овластено правно лице) издава:

**С Е Р Т И Ф И К А Т
за верификација на мерило̄**

1. Назив на мерилото:

2. Производител:

3. Тип

4. Регистрациона ознака на мерилото:

5. Фабрички или сериски број:

6. Сопственик на мерилото:

7. Основни карактеристики на мерилото:

8. Со верификација е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошките услови за:

9. Метод на верификација (сообразност на мерилата):

10. Сертификатот важи до 31.12.200 ____ година.

Копие:

1. Архива
2. Странката

(Потпис на овластено лице)

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
708.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Неготино – Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Неготино, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5452/1
25 април 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
709.**

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/2002 и бр. 37/2002), член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007) и член 231 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005), Комисијата за хартии од вредност на ден 23.04.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на обичните акции издадени од Охридска банка АД Охрид дадена од Сосиете Женерал (Société Générale, SA), акционерско друштво со седиште на ул. „Хаусман“ бр. 29 75009 Париз, Република Франција.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за откуп.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-732/18 Комисија за хартии од вредност
23 април 2007 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

710.

Врз основа на член 88 став 1 точка б) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05 и 25/07), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 23.04.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнување на Процедурите за тргување на Македонска Берза АД Скопје, бр. 02-698/1 од 28.03.2007 година.

2. Се задолжува Македонска Берза АД Скопје, да достави до Комисијата пречистен текст на Процедурите за тргување на Македонска Берза АД Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1096/3 Комисија за хартии од вредност
23 април 2007 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****711.**

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.04.2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА****Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 28,528
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 28,609
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 28,689
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	до 29,728

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 27,005
- Д-Е III	до 27,637

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 27,776

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 16,854
- М-2	до 16,833

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 67,50
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 64,00
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 64,50
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	до 65,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 51,00
- Д-Е III	до 51,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 41,00

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 20,537
- М-2	до 20,512

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	67,00	66,50	66,00
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	63,50	63,00	62,50
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	64,00	63,50	63,00
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	65,00	64,50	64,00
Д - ДИЗЕЛ	50,50	50,00	49,50
Д-Е III	51,00	50,50	50,00
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	40,50	40,00	39,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,825
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,848
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,192
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	22,000
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
- Д-Е III	12,277
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 01.05.2007 година.

Бр. 02-702/1
30 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 86.

Врз основа на член 6 став (2), член 9 став (1), член 12 став (1), член 12 став (3) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03 и 70/06), и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03) Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува државната помош за регионален развој во форма на грант од страна на Министерството за економија за 2007 година, која ќе се доделува на претпријатија на територијата на Република Македонија, со вкупен износ од 3.500.000 денари, наменети за сертификација на систем на квалитет (ISO/НАССР) или сертификација на производи, при што ќе бидат надоместени 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 60.000 денари поединечно за секој деловен субјект-барател на средствата.

Комисијата го задолжува Министерството за економија, во рок од шест месеци по објавувањето на оваа одлука, да донесе измени на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година, со што оваа програма ќе биде усогласена со Законот за државната помош.

Бр. 10-174/2
20 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

87.

Врз основа на член 9 став (1) и член 12 став (1) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06), и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) – во облик на средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица, како неповратни средства во висина од 20 просечни плати на Републиката за претходниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 2001 година од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2001 година на 27 деловни субјекти во вкупен износ од 12.788.060,00 денари.

Бр. 10-171/2
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

88.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) – во облик на средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица, како неповратни средства во висина од 20 просечни плати на Републиката за претходниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 2002 година од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2002 година на 224 деловни субјекти во вкупен износ од 127.481.095,00 денари.

Бр. 10-171/3
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

89.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06), и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија од стапката за придонес за вработување, како

активни мерки на политиките за вработување од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2003 година на 88 деловни субјекти во вкупен износ од 39.693.959,00 денари.

Бр. 10-171/4
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

90.

Врз основа на член 9 став(1) и член 12 став(1) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) – во облик на средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица, како неповратни средства во висина од 20 просечни плати на Републиката за претходниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 2003 година од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2003 година на 279 деловни субјекти во вкупен износ од 135.306.676,00 денари.

Бр. 10-171/5
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

91.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) – во облик на средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица, како неповратни средства во висина од 20 просечни плати на Републиката за претходниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 2004 година од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2004 година на 87 деловни субјекти во вкупен износ од 43.039.832,00 денари.

Бр. 10-171/6
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

92.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија од стапката за придонес за вработување, за отстранување на потешкотии во домашното стопанство, како активни мерки на политиките за вработување, од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2004 година на 63 деловни субјекти во вкупен износ од 28.501.862,00 денари.

Бр. 10-171/7
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

93.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) – во облик на средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица, како неповратни средства во висина од 20 просечни плати на Републиката за претходниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 2005 година од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2005 година на 222 деловни субјекти во вкупен износ од 107.140.080,00 денари.

Бр. 10-171/8
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

94.

Врз основа на член 9 став(1) и член 12 став(1) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија од стапката за придонес за вработување, за

отстранување на потешкотии во домашното стопанство, како активни мерки на политиките за вработување од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2005 година на 98 деловни субјекти во вкупен износ од 29.493.466,00 денари.

Бр. 10-171/9
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

95.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06), и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) – во облик на средства од посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица, како неповратни средства во висина од 20 просечни плати на републиката за претходниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 2006 година од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2006 година на 271 деловен субјект во вкупен износ од 203.067.275,00 денари.

Бр. 10-171/10
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

96.

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03 и 70/06) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 20.04.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува доделената државна помош во форма на субвенции (грантови) во облик на средства од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија од стапката за придонес за вработување, за отстранување на потешкотии во домашното стопанство, како активни мерки на политиките за вработување од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2006 година на 133 деловни субјекти во вкупен износ од 47.908.457,00 денари.

Бр. 10-171/11
23 април 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007053